

**РАКОМЕТЕН КЛУБ
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, БИТОЛА**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 23
 Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Известај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и раководството на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорности на раководството за финансиските извештаи

Раководството на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорности на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добијеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме, дека кај побарувањата од купувачи во износ од 194 илјади денари (белешка 13) и останати краткорочни побарувања во износ од 4.893 илјади денари (белешка 14) Друштвото не направи проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување на загубата, согласно прифатената сметководствена политика, објавена во овие финансиски извештаи. Расположливите податоци и информации не ни овозможија да направиме сопствена проценка и да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на побарувања од купувачи и останати краткорочни побарувања, кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото, со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Со постапки на ревизија утврдивме дека не е пресметана амортизација на Недвижностите, постројките и опремата за годината која завршува на 31.12.2024. Ние не бевме во состојба да пресметаме колкав би бил износот на амортизацијата за 2024 година. Постапувајќи на ваков начин Друштвото го преценило финансискиот резултат за тековната 2024 година

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз одредени йрашања

Како што е презентирано во Белешката 2.3 кон придружните финансиските извештаи, Друштвото на датумот на известување акумулираната загуба изнесува 2.150 илјади денари (2023: 2.187 илјади денари), додека пак тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 676 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството на Друштвото оценува дека претпоставката за континуитет применет при подготовка на овие финансиски извештаи е соодветна имајќи ја во предвид намерата на сопственикот, да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 29 декември 2025 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи	5		431
Останати приходи	6	14.270	14.552
Вкупно оперативни приходи		14.270	14.983
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-313	-1.506
Плати и надоместоци за вработените	8	-855	-931
Амортизација			
Останати оперативни расходи	9	-13.048	-12.471
Вкупно оперативни расходи		-14.216	-14.908
Добивка од оперативно работење		54	75
Финансиски приходи	10		8
Добивка пред оданочување		54	83
Данок на добивка		-16	-29
Добивка по оданочување		38	54
Основна заработувачка по акција (во денари)	11	152	215

Генерален Директор

Горан Петровски



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Нето добивка за периодот		38	54
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		_____	_____
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		<u>38</u>	<u>54</u>

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи



РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	12	68	68
Вкупно долгорочни средства		68	68
Побарувања од купувачи	13	194	194
Останати краткорочни побарувања	14	4.893	4.827
Парични средства	15	1.261	1.355
Вкупно тековни средства		6.348	6.376
ВКУПНО СРЕДСТВА		6.416	6.444
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		1.542	1.542
Нераспределена добивка		-2.150	-2.187
Траен капитал		-608	-645
Обврски према добавувачи	16	1.063	1.362
Обврски по краткорочни кредити	17	5.123	4.978
Останати краткорочни обврски	18	838	749
Вкупно тековни обврски		7.024	7.089
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		6.416	6.444

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 14.03.2025 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РСМ

Генерален Директор

Горан Петровски



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добив./загуба	Вкупно
Состојба 1.01.2024	1.542		-2.187	-645
Соопфатна добивка				
Добивка за 2024 година			38	38
Вкупна соопфатна добивка			38	38
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2024	1.542		-2.150	-608

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добив./загуба	Вкупно
Состојба 1.01.2023	1.542		-2.241	-699
Соопфатна добивка				
Добивка за 2023 година			54	54
Вкупна соопфатна добивка			54	54
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2023	1.542		-2.187	-645

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка/загуба	38	54
Амортизација		
Побарувања од купувачи		
Побарувања за дадени аванси		
АВР		
Останати краткорочни побарувања	-66	596
Обврски спрема добавувачи	-299	-454
Останати краткорочни обврски	88	226
ПВР		
Нето парични приливи од деловни активности	-239	422
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства		
Материјални права		
Краткорочни финансиски средства		
Продажба/расход на НПО		
Нето парични приливи / одливи од инвестициони активности		
В. Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	145	468
Останато		
Нето парични одливи од финансиски активности	145	468
СМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-94	890
Парични средства на почетокот на годината	1.355	465
Парични средства на крајот на годината	1.261	1.355

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за спортски активности Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер 2 АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско Друштво основано со 250 акции со номинална вредност од 100 евра за една акција или 1.542 денари во денарска противвредност. Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 29.06.2015 година под ЕМБС бр. 7049510. Основна дејност на Друштвото според НКД број 93.12 се Дејност на спортски клубови.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2023 година изнесува 2 лица (2023: 3 лица).

Седиштето на Друштвото е на ул. "Климент Охридски" Бр. 21 Битола.

Овластено лице на Друштвото е Горан Петровски

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорства, продажба на влезници за патпревари и друго. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се како што следи:

Компјутери	20%
Опрема, мебел и деловен инвентар	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Акционерски капитал и акумулирани добивки/загуби

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од уплати на акционерите во Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираните добивки/загуби ги вклучува нераспределената добивка/загуба од претходните години, како и загубата по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции. Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.16. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој дагум на билансирање и се корегираат до цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од помал број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити	5.123	4.978
Парични средства	-1.261	-1.355
Нето обврски по кредити	3.862	3.623
Капитал и резерви	-608	-647
% на кредитна задолженост	<u>-635,20%</u>	<u>-559,97%</u>

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба во земјата	-	431
Вкупно	<u>-</u>	<u>431</u>

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од донации и спонзорства	14.270	14.552
Приходи од отпис на обврски		
Останато		
Вкупно	14.270	14.552

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени материјали	313	1.506
Вкупно	313	1.506

8. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати	855	931
Вкупно	855	931

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Транспортни и ПТТ услуги	90	1.113
Наемнини	629	752
Трошоци од отпис на побарувања	-	-
Трошоци по договор за дело (ракометари)	11.602	9.684
Останато	727	922
Вкупно	13.048	12.471

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Останати финансиски приходи	-	8
Вкупно	-	8

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2024	2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	37.903	53.667
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	250	250
Основна заработувачка по акција во денари	152	215

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола, нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции. Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

12. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2024	45	23	68
Нови набавки			0
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2024	45	23	68
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	-	-	-
Амортизација	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-
Состојба 31.12.2024			
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	45	23	68

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2023	45	23	68
Нови набавки			0
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2023	45	23	68
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	-	-	-
Амортизација	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-
Состојба 31.12.2023			
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	45	23	68

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	194	194
Вкупно	194	194

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Останати побарувања	111	111
АВР	4.782	4.716
Вкупно	4.893	4.827

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметки	7	100
Благајна	-	1
Девизни сметки	1.254	1.254
Вкупно	1.261	1.355

16. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.063	1.362
Вкупно	1.063	1.362

17. ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за примени позајмици	5.123	4.978
Вкупно	5.123	4.978

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски за данок од добивка		
Обврски за даноци и придонеси на плата	<u>838</u>	<u>751</u>
Вкупно	<u>838</u>	<u>751</u>

19. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
УСД	58,88	55,65
ЕУР	61,49	61,49

20. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќања по кредитни обврски, бидејќи истото во тековната 2024 година не користи банкарски кредити.

Во тековната 2024 година Друштвото не се јавува во ниту еден судски спр како тужена страна.

21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07049510

Целосно име: Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ

ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	67.958,00			67.958,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	67.958,00			67.958,00
13	-- Постројки и опрема	44.958,00			44.958,00
14	-- Транспортни средства				23.000,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	23.000,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.565.869,00			1.660.256,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	304.465,00			304.465,00
47	-- Побарувања од купувачи	193.837,00			193.837,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	36.278,00			36.278,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	74.350,00			74.350,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.261.404,00			1.355.791,00
60	-- Парични средства	1.261.404,00			1.355.791,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.781.931,00			4.715.901,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.415.758,00			6.444.115,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-607.668,00			-645.571,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.542.250,00			1.542.250,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	997.137,00			943.470,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.184.958,00			3.184.958,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	37.903,00			53.667,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	7.023.426,00			7.089.686,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	7.023.426,00			7.089.686,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.063.025,00			1.362.614,00

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	10.910,00			19.274,00
100	-- Обврски кон вработените	25.287,00			44.181,00
101	-- Тековни даночни обврски	801.404,00			685.362,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	5.122.800,00			4.978.255,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.415.758,00			6.444.115,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	14.270.234,00			14.982.750,00
202	-- Приходи од продажба				430.500,00
203	-- Останати приходи	14.270.234,00			14.552.250,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	14.216.236,00			14.918.050,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	416.435,00			1.664.753,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	769.426,00			1.941.427,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.075.682,00			10.381.229,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	854.864,00			930.641,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	519.944,00			545.776,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	43.592,00			36.807,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	291.328,00			254.228,00
217	-- Останати трошоци за вработените				93.830,00
222	-- Останати расходи од работењето	99.829,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				8.107,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				2,00
233	-- Останати финансиски приходи				8.105,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	53.998,00			72.807,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	53.998,00			72.807,00
252	-- Данок на добивка	16.095,00			19.140,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	37.903,00			53.667,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00			3,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	37.903,00			53.667,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	37.903,00			53.667,00
269	-- Добивка за годината	37.903,00			53.667,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	37.903,00			53.667,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола Генералниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2024 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Одборот на директори на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи		431
Останати приходи	14.270	14.552
Вкупно оперативни приходи	14.270	14.983
Потрошени материјали и ситен инвентар	-313	-1.506
Плати и надоместоци за вработените	-855	-931
Амортизација		
Останати оперативни расходи	-13.048	-12.471
Вкупно оперативни расходи	-14.216	-14.908
Добивка од оперативно работење	54	75
Финансиски приходи		8
Добивка пред оданочување	54	83
Данок на добивка	-16	-29
Добивка по оданочување	38	54
Основна заработувачка по акција (во денари)	152	215

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	2024	2023
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	68	68
Вкупно долгорочни средства	68	68
Побарувања од купувачи	194	194
Останати краткорочни побарувања	4.893	4.827
Парични средства	1.261	1.355
Вкупно тековни средства	6.348	6.376
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.416	6.444
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	1.542	1.542
Нераспределена добивка	-2.150	-2.187
Трасен капитал	-608	-645
Обврски према добавувачи	1.063	1.362
Обврски по краткорочни кредити	5.123	4.978
Останати краткорочни обврски	838	749
Вкупно тековни обврски	7.024	7.089
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	6.416	6.444

Треба да се напомене дека реализација на спортските активности е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Битола, ноеври 2025 година

Генерален директор



До Ревизорот

Писмо со изјави

Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата ревизија на финансиските извештаи РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола за годината завршена на 31 декември 2024 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи се презентирани објективно, од сите материјални аспекти, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Според нашето најдобро знаење и верување Ние потврдуваме дека:

1. Ги имаме исполнето нашите одговорности, како што е наведено во писмото за ревизорско ангажирање, за подготовка на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување; особено дека финансиските извештаи се објективно прикажани во согласност со истите.
2. Значајните претпоставки користени од наша страна при правење на сметководствени проценки, вклучувајќи ги и оние измерени според објективна вредност, се разумни.
3. Сите настани по датумот на финансиските извештаи и оние за кои Меѓународните стандарди за финансиско известување бараат корегирање или обелоденување се корегирани или обелоденети.
4. Немаме планови или намери кои можат материјално да ја изменат сметководствената вредност или класификацијата на средствата и обврските презентирани во финансиските извештаи.
5. Немаме планови да напуштиме производни линии или други планови или намери кои ќе резултираат во каков било вишок или застарување на залихи, и немаме залихи кои се искажани според износ поголем од нето реализационата вредност.
6. Ги имаме евидентирано или обелоденето, како што е соодветно, сите обврски како фактички, така и неизвесни.
7. Друштвото има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на Друштвото, освен оние кои се обелоденети во белешката 11 кон финансиските извештаи.
8. Не постојат формални или неформални договори за ограничување на било која сметка за парични средства или вложувања.
9. Друштвото ги почитува сите аспекти на договорните ангажмани кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување. Немаме непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
10. Освен судските спорови содржани во писмената информација што Ви ја доставивме за финансиската 2024 година, не постојат други спорови покренати против Друштвото.

11. Ви обезбедивме: пристап до сите информации за кои знаевме дека се релевантни за подготовка на финансиските извештаи како што се евиденција, документи и други прашања; дополнителни информации кои ги побаравте од нас за целта на ревизијата; неограничен пристап до лица во рамките на Друштвото од кои утврдивте дека е потребно да прибавите ревизорски докази.
12. Сите трансакции се евидентирани во сметководствената евиденција и се одразени во финансиските извештаи.
13. Одговорни сме за дизајнирањето, примената и одржувањето на интерните контроли за спречување на измама.
14. Немаше случаи на измами или сомневања за измами, кои би можеле да имаат влијание врз Друштвото, а кои би можеле да ги вклучат: раководството, вработените кои имаат значајна улога во интерните контроли или други чија измама може да има материјални ефекти на финансиските извештаи.
15. Немаме сознанија за некоја наводна измама или сомневање за измама, кои што би влијаеле на финансиските извештаи на Друштвото, а се пренесени од страна на вработени, поранешни вработени, аналитичари, регулатори или други.
16. Ви ги изложивме резултатите од нашата проценка на ризикот дека финансиските извештаи може да бидат материјално погрешно прикажани како резултат на измама.
17. Значајните настани случени по крајот на годината се соодветно прикажани во финансиските извештаи или во белешките кон нив.

Скопје 29 декември 2025 година



Генерален директор